

ПРЕДЛОГ

за утврдување Предлог – Одлука за распределба на добивката на Стопанска банка АД –
Скопје за 2021 година

Врз основа на член 40 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 399 / 04.03.2020 година, пречистен текст), Надзорниот одбор на Стопанска банка АД – Скопје на седницата одржана на 29.04.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување Предлог – Одлука за распределба на добивката на
Стопанска банка АД – Скопје за 2021 година

1. Стопанска банка АД – Скопје (СБ), во согласност со Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Годишните финансиски извештаи на СБ за 2021 година, оствари нето добивка во износ од денари 2.465.955.632,00.
2. Нето добивката на Стопанска банка АД – Скопје за 2021 година се предлага да се распредели на следниов начин:
 - Задржана добивка за инвестиции ограничена за распределба на акционерите во износ од денари 1.543.455.632,00 и
 - Задржана добивка за инвестиции во износ од денари 922.500.000,00.

Добивката која се распределува во задржана добивка за инвестиции ќе се употреби за развојни цели и инвестиции во материјални и нематеријални средства за проширување на основната дејност на Банката.

3. Предлогот од точка 1 од оваа Одлука ќе биде доставен за одобрување од Собранието на акционери на СБ.
4. Предлог – Одлуката за распределба на добивката на Стопанска банка АД – Скопје за 2021 година е составен дел од оваа Одлука.
5. Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

Н.О. бр. _____
29.04.2022 година
Скопје

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседавач,
Маринис Стратопулос

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Стопанска банка АД - Скопје (СБ), оствари нето добивка во износ од денари 2.465.955.632,00 утврдена во Билансот на успех за 2021 година, што е составен дел на Годишната сметка и Годишниот извештај за 2021 година.

Во согласност со Законот за банки, Законот за трговски друштва и Статутот на СБ, Собранието на акционери со оваа одлука ја распределува добивката, по предлог на Надзорниот одбор. Имајќи го предвид горенаведеното, се предлага добивката реализирана во 2021 година, во согласност со одредбите наведени во член 483 став 2 од Законот за трговски друштва да се распределат за:

- Дел од добивката во износ од денари 1.543.455.632,00 треба да се распредели во задржана добивка за инвестиции, во материјални и нематеријални средства и за проширување на деловните активности на Банката, со што истата ќе биде ограничена за распределба на акционерите во иднина, и ќе го зголеми капиталот на Банката. Со издвојување на дел од добивката во задржана ограничена добивка, Банката има право за намалување на данокот на добивка во согласност со Законот за данок на добивка. Со тоа, Банката има право на намалување на даночната основа за искористениот износ за инвестирање и на тој начин има право на помал данок на добивката при изготвување на Даночен биланс за годината 2022.

Износот од денари 1.543.455.632,00 нема да биде расположлив за исплата на дивиденда на акционерите во иднина (ограничена за распределба на акционерите) и како таков во согласност со важечката регулатива на Народна банка на Република Северна Македонија, има третман на основен капитал на Стопанска банка АД-Скопје.

- Останатиот дел од добивката, во износ од денари 922.500.000,00 ќе се распредели во задржана добивка за инвестициони цели во материјални и нематеријални средства за проширување на деловните активности на Банката. Со распоредување на дел од добивката во задржана добивка, Банката има право за намалување на данокот на добивка во согласност со Законот за данок на добивка. Со тоа, Банката има право на намалување на даночната основа за искористениот износ за инвестирање и на тој начин има право на помал данок на добивката при изготвување на Даночен биланс за годината 2022.

Овој износ на добивка нема да биде вклучен во сопствените средства на Банката и во пресметката на адекватноста на капиталот. Во случај, Банката, да не ја реализира инвестицијата, со посебна одлука ќе го распредели овој дел од добивката во задржаната добивка што може да се распредели во иднина.

Поради гореспоменатото, се предлага Собранието на акционери на СБ да ја донесе приложената Одлука.

Скопје, април 2022 година

ОДЛУКА

за распределба на добивката на
Стопанска банка АД – Скопје за 2021 година

Врз основа на член 26 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 399 / 04.03.2020 година, пречистен текст), Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје на седницата одржана на 31.05.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за распределба на добивката на
Стопанска банка АД – Скопје за 2021 година

1. Стопанска банка АД – Скопје во согласност со Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Годишните финансиски извештаи на СБ за 2021 година, оствари нето добивка во износ од денари 2.465.955.632,00.
2. Добивката за 2021 година наведена во член 1 од оваа Одлука се распределува на следниот начин:
 - Задржана добивка за инвестиции ограничена за распределба на акционерите во износ од денари 1.543.455.632,00 и
 - Задржана добивка за инвестиции во износ од денари 922.500.000,00.
3. Добивката која се распределува во задржана добивка за инвестиции ќе се употреби за развојни цели и инвестиции во материјални и нематеријални средства за проширување на основната дејноста на Банката.
4. Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето.

С.О. бр.
31.05.2022 година
Скопје

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Претседавач,